

Дали сте Македонец? Дали зборувате македонски или, пак, го говорите јазикот на народот од вашата држава, Горна Македонија, односно горномакедонски? А кое е всушност името на вашата држава? Демократска Република Македонија!? Тогаш кој е вашиот службен јазик?

Одговорот на сите овие прашања во овој момент, би бил - Јас сум од Збунета Република Македонија, а мојот јазик во моментот е збунет, исто како и половина од нацијата, и речиси севкупната политичка јавност, која ставена како на испит по математика, се обидува да разреши равенка со засега седум непознати имиња!?

Сегашниот пратенички состав никако не може да ја сфати важноста на моментот во кој се наоѓа нашата држава, соочена со можноста од промена на името на државата поради Грција, признавањето на Косово, и евентуалната економска блокада од Србија, доколку го признаеме новиот сосед. Овие крупни прашања, речиси и да не допираат до пратениците. Нивните изјави врзани за прашања се само изнудени зборови од страна на новинарите. Изнудени ставови, кои немаат никаква тежина, познавање или сериозност. Нашиот пратенички состав живее во сосема поинаков свет.



Пишува:  
Магдалена АНДОНОВСКА

**Д**али сте Македонец? Дали зборувате македонски или, пак, го говорите јазикот на народот од вашата држава, Горна Македонија, односно горномакедонски? А кое е всушност името на вашата држава? Демократска Република Македонија!? Тогаш кој е вашиот службен јазик?

Одговорот на сите овие прашања во овој момент би бил - Јас сум од Збунета Република Македонија, а мојот јазик во



НАЦИЈА ИЗГУБЕНА ВО МАГЛА?

# ДАЛИ СМЕ ЗБУ

моментот е збунет, исто како и половина од нацијата, и речиси севкупната политичка јавност, која ставена како на испит по математика, се обидува да разреши равенка со засега седум непознати имиња!?

Притисната со рокови, нашата политичка елита, па дури и оние претставници на политички партии, за кои слушате од избори на избори, се обидуваат да го најдат соломоновото решение за равенката, која е поставена пред петнаесет години, а чиј одговор ни еден "математичар" не може да го најде. Помагачи многу, но и советници исто толку, а сепак решение нема. Ги нема оние "брилијантни" изјави на македонските политичари полни со себе, кои секогаш имаат одговор на секое прашање, а за оние на кои не сакаат да одговараат, велат "некои прашања не заслужуваат одговор". Арно ама, ова е прашање на кое мораат да имаат одговор. Ова е едно од оние прашања, чиј одговор не може да заврши како ветер во магла или, пак, кое ќе се заборава до следната "експертска" тема. Ова е прашање, равенка, загатка, старо петнаесет години, кое мора да биде решено токму сега. Ете, затоа паника!

Паника, затоа што прв пат толку сериозно нашите политички елити, се турнати до сид, за во краток период да дадат одговор на прашање, кое нема да го одлучи животот само на сегашните генерации, туку и на сите наредни поколенија, кои во моментот себеси се нарекуваат Македонци. Се бара одговор на прашање, кое ќе ја трасира иднината на оваа држава и овој народ. Одговорот треба да го дадат сегашните политички фактори во сè уште Репуб-

лика Македонија. Но, тие се плашат. Се плашат да одлучат, односно сакаат својата одговорност да ја поделат со граѓаните, сè со цел поголемиот дел од евентуалната вина да ја префрлат токму на нив. Поделбата на одговорноста, се нарекува референдум. Највисоко демократско право, на неговото величество граѓанинот! Но, зошто токму сега политичарите дозволуваат толкава демократија? Зошто токму сега се сетија да го истретираат мислењето на граѓанинот? Поради стравот од грешка!

## ОГАН ГОРИ, СОБРАНИЕТО СЕ ЧЕШЛА!

Република Македонија, како и многу пати досега, повторно се најде на ветрометина. На балканска крстосница, на која сите патишта се обележани со знакот "задолжително". Сите подеднакво важни и делумно отворени за сообраќај, во кои се нудат перспективи, доколку тргнете, или, пак, изолација, доколку одлучите да застанете во место. НАТО, Европска унија, сериозни парични одобрувања од европските фондови, визни олеснувања... и што уште не, но само ако најдеме компромис за името, односно одлучиме да го промениме истото!? Сериозна размисла во главата на нашиот политичко-државен врв. Сериозна размисла и за поголемиот дел од пратеничките групи во Собранието, на Република Македонија, кои наместо да ја сфатат сегашната ситуација во која се наоѓа нашата држава, односно да се соочат со неа, тие менуваат партиски



**ИМА ЛИ ТИТО ПЕТКОВСКИ ПАРТИЈА?**

## НЕТА НАЦИЈА?

дресови, се пазарат за место или за тендер!?

Сегашниот пратенички состав никако не може да ја сфати важноста на моментот во кој се наоѓа нашата држава, соочена со можноста од промена на името на државата поради Грција, признавањето на Косово, и евентуалната економска блокада од Србија, доколку го признаеме новиот сосед. Овие крупни прашања, оставени пред портите на Владата, кои мораат да бидат решени во најскоро време, а од кои ќе зависи иднината на Република Македонија, и можеби нејзиното опстојување, речиси и да не допираат до пратениците. Нивните изјави врзани за овие прашања, дадени во собраниските ходници, се само изнудени зборови од страна на новинарите. Изнудени ставови, кои немаат никаква тежина, познавање или сериозност. Нашиот пратенички состав живее во сосема поинаков свет. Свет во кој НАТО е само собраниски самит, а Европската унија, пакет закони за кои мораат да гласаат, во одредено време. Во меѓувреме тие се занимаваат со сè друго, освен со европската или НАТО агендата на Република Македонија.

Токму затоа главните теми кои изминативе неколку седмици го тресат политичкиот и државниот врв во Република Македонија, и секако дел од граѓаните на оваа земја, не претставуваат никаков предизвик за нашите таканаречени народни избраници. Тие се занимаваат со кворум за седници на кои два месеца на дневен ред се наоѓа Законот за високо образование, чија завршница сè уште е непозната, односно од неодамна пратеничките трансфери, односно кој влегува или излегува од власта.

### НСДП СЕ РАЗВЛАСТУВА!?

Во пресрет на решавањето на големото прашање за Република Македонија, партијата, која пред две години се формира во еден здив, се чини како комплетно да останува без воздух. Новата социјалдемократска партија на некогашниот човек сенка во СДСМ, Тито Петковски, почнува да се распаѓа како кула од карти. Клучната, односно сидарската тула, што би рекле масоните, ја

извади Лилјана Стериовска, поранешната државна секретарка во Министерството за одбрана, а булдожерот олицетворен во пратеничката Мирјана Секуловска почна да го урива она што остана од оваа некогаш силна партија.

Неумеењето да менаџира политички субјект, претседателот на оваа партија, Тито Петковски, за две години успеа да изгуби речиси половина од својата партиска база на теренот, и повеќе од половината од пратеничката група во Собранието на Република Македонија. Синдромот Циле е веќе толку вирусно зафатен кај Петковски, што речиси само среќа може да ја спаси оваа партија од целосно згаснување, кое можеби ќе биде неизвесно доколку продолжат разидувањата меѓу луѓето на Тито и оние против Тито. Како во времето на комунизмот. Или си со нас, или си против нас! Значи, падот во партијата се гледа и тој не е неизбежен. Проблемот е во тоа што истиот тој се чини дека почнува да се префрлува и на владино ниво, каде партијата на Петковски би можела да изгуби и некои министерски места, како резултат на намалувањето на бројот на пратеничката група во Собранието или, пак, за возврат да добие не толку интересни министерски ресори. Прво на удар сигурно дека ќе биде Министерството за економија, кое сè уште е без прв човек по оставката на Вера Рафајловска, но и некои други значајни директорски места, кои сè уште се под контрола на кадри од НСДП, а за кои веќе од поодамна се шпекулира дека работат исклучително лошо.

Прочистувањето на списокот на функционери од НСДП, кој би го направил Груевски, повеќе од јасно е дека нема да оди така лесно, пред сè, поради веќе воспоставените инсталации на таканаречените бизнис партнери меѓу НСДП-ВМРО-ДПМНЕ, кои можат да отворат многу афери, чија завршница не би одела само на контото на НСДП. Сепак, нужно е тие да бидат прочешлани, најнапред поради нивната бројка, која е значително голема, се разбира, без особена заслуга, но и поради фактот што веќе од поодамна се шпекулира дека токму кадрите на НСДП во земјава, менаџираат со значајни државни бизниси или, пак, се дел од тендерските фирми кои учествуваат на конкурсите.



## FA. ALIJA DAUTOSKI

### POGREBEN INSTITUT



MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTNО. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OŠTANATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT!

EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!  
I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA

D
I
A
B
CH
F
NL
NB



**Büro Makedonija**  
Tel. 048 / 473 315  
Mob. 070 / 711 788

**Büro Stuttgart**  
Tel. 0711 / 8 17 78 72  
Fax 0711 / 8 17 78 73  
Mob. 0171 / 5 46 32 20  
0172 / 7 62 20 49

70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33  
Feuerbach [www.dautoski.de](http://www.dautoski.de)